

Врз основа на член 8-а став (1) и на член 86 став (1) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 септември 2020 година, издаде

ЛИЦЕНЦА

за приредување на игри на среќа во автомат клуб

1. На Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје МУ СЕ ИЗДАВА лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб, во деловната просторија која се наоѓа на ул. „11-ти Октомври“ бр.86-лок.1 во Скопје-Центар, за период од шест години.

2. Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје во автомат клубот ќе постави 47 автомати за игри на среќа на кои може да учествува еден учесник и 1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе учесници (електронски рулет).

3. Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје Е ДОЛЖНО да започне со приредување на игрите на среќа во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата.

4. Доколку Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје не започне со приредување на игрите во рокот од точката 3, Владата на Република Северна Македонија ќе ја одземе лиценцата.

5. Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје Е ДОЛЖНО да го плати надоместокот за добивање на лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб во износ од 78.750 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата и тоа 50% од надоместокот во износ од 39.375 евра во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата, а остатокот од 50% на еднакви годишни рати додека трае лиценцата, односно:

- износ од 6.562,5 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, во рок од една година од денот на приемот на лиценцата;

- износ од 6.562,5 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, во рок од две години од денот на приемот на лиценцата;

- износ од 6.562,5 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, во рок од три години од денот на приемот на лиценцата;

- износ од 6.562,5 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, во рок од четири години од денот на приемот на лиценцата;

- износ од 6.562,5 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, во рок од пет години од денот на приемот на лиценцата и

- износ од 6.562,5 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, во рок од шест години од денот на приемот на лиценцата.

6. Доколку Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје не плати 50% од надоместокот, односно не го плати износот од 39.375 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата, ќе се смета дека лиценцата не била воопшто издадена.

7. Доколку Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје не ги плаќа годишните рати во износ од 6.562,5 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата во роковите од точката 5, Владата на Република Северна Македонија ќе ја одземе лиценцата.

8. Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје Е ДОЛЖНО да депонира депозит или да обезбеди банкарска гаранција, во банка со седиште во Република Северна Македонија, во износ од 48.000 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата на депозитот, односно на денот на издавањето на банкарската гаранција, во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата.

9. Доколку Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје не депонира депозит или не обезбеди банкарска гаранција во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата, Владата на Република Северна Македонија ќе ја одземе лиценцата.

10. Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје Е ДОЛЖНО, на месечна основа, да плаќа посебна давачка во висина од 20% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ во сите автомати на тој приредувач и исплатениот износ од сите автомати, во сите деловни простории на приредувачот.

11. Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје Е ДОЛЖНО, на месечна основа, за финансирање на спортот да плаќа посебна давачка во висина од 1,5% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ во сите автомати на тој приредувач и исплатениот износ од сите автомати, во сите деловни простории на приредувачот на сметка на Агенцијата за млади и спорт и за финансирање на здравствената заштита да плаќа посебна давачка во висина од 1,5% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ во сите автомати на тој приредувач и исплатениот износ од сите автомати, во сите деловни простории на приредувачот на сметка на Министерството за здравство.

12. Оваа лиценца ќе се објави на интернет страницата на Министерството за финансии.

13. Со донесувањето на оваа лиценца престанува да важи Лиценцата бр.44-66/1 од 14.03.2017 година издадена од Владата на Република Македонија.

Образложение

Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје до Министерството за финансии поднесе барање бр.13-2878/1 од 13.3.2020 година и дополнување на барање бр.13-2878/3 од 9.4.2020 година за добивање на лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб.

Кон барањето подносителот ги достави следните документи:

- Договор за основање на ДОО од 30.4.2008 година склучен помеѓу содружниците на друштвото „Јоханнес ИНГ. Веиссенгрубер“, „Сотек“ ДОО, Друштвото за производство, услуги и трговија „Хоризонт“ Томислав ДООЕЛ Битола и „Состим“ ДОО;
- Договор за основање на ДОО (пречистен текст) од 3.11.2009 година склучен помеѓу содружниците на друштвото „Јоханнес ИНГ. Веиссенгрубер“, „Сотек“ ДОО Друштвото за производство, услуги и трговија „Хоризонт“ Томислав ДООЕЛ Битола и Друштвото „Состим“ ДОО;
- Договор за основање на ДОО (пречистен текст) од 23.5.2011 година склучен помеѓу содружниците на друштвото „Сотек“ ДОО, „Апекс холдинг“ ГмбХ, „Унио Бетеилигунгс ГмбХ“ Австрија и Друштвото за трговија и услуги „КАЛЛ МАКСС“ ДОО Скопје;
- Договор за основање на ДОО (пречистен текст) од 1.11.2011 година склучен помеѓу содружниците на друштвото „Сотек“ ДОО, „АПЕКС ХОЛДИНГ“ ГмбХ, „Унио Бетеилигунгс ГмбХ“ Австрија и Друштвото за трговија и услуги „КАЛЛ МАКСС“ ДОО Скопје;
- Договор за основање на ДОО (пречистен текст) од 17.11.2011 година склучен помеѓу содружниците на друштвото „ИНТГХ Бетеилигунгс-унд Консултинг ГмбХ“ „АПЕКС ХОЛДИНГ“ ГмбХ, „Унио Бетеилигунгс ГмбХ“ Австрија и Друштвото за трговија и услуги „КАЛЛ МАКСС“ ДОО Скопје;
- Договор за основање на ДОО (пречистен текст) од 24.8.2012 година склучен помеѓу содружниците на друштвото „ИНТГХ Бетеилигунгс-унд Консултинг ГмбХ“ „АПЕКС ХОЛДИНГ“ ГмбХ, „Унио Бетеилигунгс ГмбХ“ Австрија и Друштвото за трговија и услуги „КАЛЛ МАКСС“ ДОО Скопје;
- Договор за основање на ДОО (пречистен текст) од 9.4.2013 година склучен помеѓу содружниците на друштвото „ИНТГХ Бетеилигунгс-унд Консултинг ГмбХ“ „АПЕКС ХОЛДИНГ“ ГмбХ, „Унио Бетеилигунгс ГмбХ“ Австрија и Друштвото за трговија и услуги „КАЛЛ МАКСС“ ДОО Скопје;
- Договор за основање на ДОО (пречистен текст) од 20.9.2013 година склучен помеѓу содружниците на друштвото „ИНТГХ Бетеилигунгс-унд Консултинг ГмбХ“, „АПЕКС ХОЛДИНГ“ ГмбХ, „Унио Бетеилигунгс ГмбХ“ Австрија и Друштвото за трговија и услуги „КАЛЛ МАКСС“ ДОО Скопје;

- Договор за основање на ДОО (пречистен текст) од 1.8.2016 година склучен помеѓу содружниците на друштвото „ИНТГХ Бетеилигунгс-унд Консултинг ГмбХ“ „АПЕКС ХОЛДИНГ“ ГмбХ, „Унио Бетеилигунгс ГмбХ“ Австрија и Друштвото за трговија и услуги „КАЛЛ МАКСС“ ДОО Скопје;
- тековна состојба бр.35020200001801 од 28.1.2020 година издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија;
- правила за играта на среќа на автомати за игри на среќа донесени од Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје бр.1-0101-2 од 11.3.2020 година и бр.1-0101-3 од 11.3.2020 година;
- податоци за учесникот во платен промет (тековна состојба) од 9.4.2020 година издадени од Универзална Инвестициона банка АД Скопје;
- декларација за прием на плата од 16.3.2020 година, декларација за прием на плата од 17.2.2020 година, декларација за прием на плата од 15.1.2020 година, декларација за прием на плата од 16.12.2019 година, декларација за прием на плата од 15.11.2019 година и декларација за прием на плата од 15.10.2019 година издадени од Управата за јавни приходи;
- извештај за проценка на вредноста на информатичка технологија-софтвер во Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје од февруари 2019 година издаден од Друштвото за производство, инженеринг, трговија и услуги „ПУМ МИГ“ Здравко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје;
- извештај за наплата на странство-образец 743 од 24.6.2008 година издаден од НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, извештај за наплата од странство-образец 743 од 10.12.2008 година издаден од НЛБ Тутунска банка АД Скопје, извештај за наплата од странство-образец 743 од 15.12.2008 година издаден од НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, извештај за наплата од странство-образец 743 од 27.11.2008 година издаден од НЛБ Тутунска Банка АД Скопје;
- извод 1 за промени на состојбата на средствата на сметката на ден 23.5.2008 година издаден од НЛБ Тутунска банка АД Скопје, извод 12 за промени на состојбата на средствата на сметката на ден 19.6.2019 година издаден од НЛБ Тутунска банка АД Скопје, извод 13 за промени за состојбата на средствата на сметката на ден 25.6.2008 година издаден од НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, извод 54 за промени на состојбата на средствата на сметката на ден 8.10.2018 година издаден од НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, извод 70 за промени на состојбата на средствата на сметката на ден 25.11.2018 година издаден од НЛБ Тутунска Банка АД Скопје и извод 71 за промени на состојбата на средствата на сметката на ден 28.11.2008 година издаден од НЛБ Тутунска Банка АД Скопје;
- договор за пренос на удел склучен на 3.11.2009 година помеѓу Друштвото за производство, услуги и трговија ХОРИЗОНТ Томислав ДООЕЛ Битола и Јоханнес ИНГ ВЕИССЕНГРУБЕР, СОТЕК ДОО и СОСТИМ ДОО;
- договор за пренос на удел склучен на 23.5.2011 година помеѓу Друштвото за производство, услуги и трговија „Хоризонт“ Томислав ДООЕЛ Битола, Јоханнес ИНГ ВЕИССЕНГРУБЕР и АПЕКС ХОЛДИНГ ГмбХ ДОО;
- договор за пренос на удел склучен на 23.5.2011 година помеѓу Друштвото за производство, услуги и трговија „Хоризонт“ Томислав ДООЕЛ Битола, СОСТИМ ДОО и УНИО БЕТЕИЛИГУНГС ГмбХ ДОО;

- договор за пренос на удел склучен на 23.5.2011 година помеѓу Друштвото за производство, услуги и трговија ХОРИЗОНТ Томислав ДООЕЛ Битола и СОТЕК ДОО;
- договор за пренос на удел склучен на 23.5.2011 година помеѓу Друштвото за производство, услуги и трговија ХОРИЗОНТ Томислав ДООЕЛ Битола и Друштвото за трговија и услуги КАЛЛ МАКСС ДОО Скопје;
- договор за пренос на удел склучен на 17.11.2011 година помеѓу Сотек ДОО и ИНТГХ Бетеилигунгс-унд Консултинг ГмбХ;
- извештај за наплата од странство-образец 743 од 30.8.2012 година издаден од Универзална Инвестициона банка АД Скопје и извештај за наплата од странство-образец 743 од 31.8.2012 година издаден од Универзална банка АД Скопје;
- одлука за замена на непаричниот влог со паричен од 24.8.2012 година донесена од содружниците „ИНТГХ Бетеилигунгс-унд Консултинг ГмбХ“ „АПЕКС ХОЛДИНГ“ ГмбХ, „Унио Бетеилигунгс ГмбХ“ Австрија и Друштвото за трговија и услуги „КАЛЛ МАКСС“ ДОО Скопје;
- програма за спречување на перење пари и финансирање на тероризам бр.6-0206-18 од 28.11.2019 година донесена од Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје;
- Извод бр.51 за промените и состојбата на сметката 240090001857138 на ден 11.3.2020 година издаден од Универзална Инвестициона Банка;
- решение бр.27-18/01200-0156/2 од 3.3.2020 година и записник бр.27-18/01200-0156 од 2.3.2020 година, издадени од Управата за јавни приходи, Регионална дирекција Скопје;
- 48 уверенија за техничка исправност на автоматите издадени од Друштвото за услуги, техничко испитување и анализа на автомати и маси за игри на среќа „НАЦИОНАЛ-трејд“ ДООЕЛ Скопје;
- потврда бр.05-020188/20-0002 од 7.4.2020 година издадена од Царинската Управа на Република Северна Македонија;
- уверение за платени даноци и придонеси бр.27-168/1432/2 од 17.3.2020 година издадено од Управата за јавни приходи, Регионална дирекција Скопје;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица бр.0808-10/1482-1 од 3.3.2020 година дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна забрана за добивање на дозвола, лиценца, концесија, овластување или друго право утврдено со посебен закон издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица бр.0808-10/1482-2 од 3.3.2020 година дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна одземање на дозвола, лиценца, концесија, овластување или друго право утврдено со посебен закон издадена од Централниот регистар на Северна Република Македонија;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица бр.0808-50/150120200015199 од 9.4.2020 година дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна привремена забрана за вршење на одделна дејност издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица бр.0808-50/150120200010159 од 3.3.2020 година дека на трговското друштво не му е изречена споредна казна трајна забрана за вршење на одделна дејност издадена од Централниот Регистар на Република Северна Македонија;

- информација за економско-финансиската состојба на субјектот бр.0905-22/100 од 4.3.2020 година издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија и

- уплатница ПП 50 за платена административна такса во износ од 600,00 денари.

Постапувајќи по поднесеното барање, а врз основа на доставените документи, Министерството за финансии ја утврди следната фактичка состојба:

Подносителот на барањето е трговско друштво со седиште во Република Северна Македонија и на денот на поднесувањето на барањето за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб има уплатено основна главнина во износ од 2.500.000,00 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија, видно од тековната состојба бр.35020200001801 од 28.1.2020 година издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија.

На подносителот на барањето не му е изречена споредна казна забрана за добивање на лиценца за приредување на игри на среќа, не му е изречена споредна казна одземање на лиценца за приредување на игри на среќа, не му е изречена споредна казна привремена забрана за вршење на одделна дејност и не му е изречена споредна казна трајна забрана за вршење на одделна дејност, видно од потврдите од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица бр.0808-10/1482-1 од 3.3.2020 година, бр.0808-10/1482-2 од 3.3.2020 година, бр.0808-50/150120200015199 од 9.4.2020 година и бр.0808-50/150120200010159 од 3.3.2020 година издадени од Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Од доставената Програма за спречување на перење пари и финансирање на тероризам донесена од Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје бр.6-0206-18 од 28.11.2019 година издадена од Управата за финансиско разузнавање, се утврди дека Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје има изготвено програма за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање на тероризам.

Од доставеното уверение за платени даноци и бр.27-168/1432/2 од 17.3.2020 година издадено од Управата за јавни приходи, Регионална дирекција Скопје и потврдата бр.05-020188/20-0002 од 7.4.2020 година издадена од Царинската управа на Република Северна Македонија, се констатира дека трговското друштво ги има подмилено јавните давачки по основ на даноци, царини, придонеси за задолжително социјално осигурување.

Од доставеното решение бр.27-18/01200-0156/2 од 3.3.2020 година и записник бр.27-18/01200-0156 од 2.3.2020 година, издадени од Управата за јавни приходи, Регионална дирекција Скопје, се утврди дека деловната просторија која се наоѓа на ул. „11-ти Октомври“ бр.86-лок во Скопје-Центар, ги исполнува просторните и техничко-технолошките услови за приредување на игри на среќа во автомат клуб.

Трговското друштво нема блокирано трансакциска сметка во банка во период од најмалку шест месеци пред поднесувањето на барањето, видно од податоците за учесникот во платен промет (тековна состојба) од 9.4.2020 година издадени од „Универзална Инвестициона банка“ АД Скопје.

Трговското друштво редовно исплатува плати на вработените во периодот од најмалку шест месеци пред поднесувањето на барањето, видно од декларација за прием на плата од 16.3.2020 година, декларација за прием на плата од 17.2.2020 година, декларација за прием на плата од 15.1.2020 година, декларација за прием на плата од 16.12.2019 година, декларација за прием на плата од 15.11.2019 година и декларација за прием на плата од 15.10.2019 година издадени од Управата за јавни приходи;

Од Изводот бр.51 за промените и состојбата на сметката 240090001857138 на ден 11.3.2020 година издаден од Универзална Инвестициона Банка, се утврди дека паричните средства кои ќе се уплатат на име надоместок за добивање на лиценца, се од тековното работење на друштвото.

Со доставената информација за економско-финансиската состојба на субјектот бр.0905-22/100 од 4.3.2020 година издадена од Централниот регистар на Република Македонија, врз основа на годишната сметка за 2019 година, споредбените показатели за финансиската стабилност, ликвидност и успешност во работењето се потврдува економско-финансиската состојба во работењето на друштвото.

Потеклото на средствата на основната главнина се утврди од следната документација:

Од договорот за основање на ДОО од 30.4.2008 година склучен помеѓу Јоханнес ИНГ. ВЕИССЕНГРУБЕР од Австрија, СОТЕК ДОО, Друштвото за производство, услуги и трговија „ХОРИЗОНТ“ Томислав ДООЕЛ Битола и СОСТИМ ДОО (тогашни содружници на Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје), се утврди дека средствата кои се внесени како основна главнина во друштвото од страна на наведените содружници, во износ од 2.500.000,00 евра се состои од 1.650.000,00 евра паричен и 850.000,00 евра непаричен влог.

Од доставениот извештај за наплата од странство-образец 743 од 24.6.2008 година издаден од НЛБ Тутунска банка АД Скопје се утврди дека паричниот влог во износ од 199.949,00 евра е од уплата на основачки влог и купување на акции и удели во прва емисија од Јоханнес ИНГ. ВЕИССЕНГРУБЕР од Австрија. Од доставениот извештај за наплата од странство-образец 743 издаден од 27.11.2008 година од НЛБ Тутунска банка АД Скопје се утврди дека паричниот влог во износ од 10.000,00 евра е од уплата на основачки влог и купување на акции или удели во прва емисија од СОСТИМ ДОО од САД. Од доставениот извештај за наплата од странство-образец 743 од 10.12.2008 година издаден од НЛБ Тутунска банка АД Скопје се утврди дека паричниот влог во износ од

425.139,00 евра е од уплата на основачки влог и купување на акции или удели во прва емисија од Јоханнес ИНГ. ВЕИССЕНГРУБЕР од Австрија. Од доставениот извештај за наплата од странство-образец 743 од 15.12.2008 година издаден од НЛБ Тутунска банка АД Скопје се утврди дека паричниот влог во износ од 615.500,00 евра е од уплата на основачки влог и купување на акции и купување на акции или удели во прва емисија од СОСТИМ ДОО од САД. Од доставениот извод 1 за промени на состојбата на средствата на сметката на „АПЕКС МК“ ДОО Скопје на ден 23.05.2008 година издаден од НЛБ Тутунска банка АД Скопје, се утврди дека паричниот влог во износ од 6.140.000,00 денари е од уплата на оснивачки влог од страна на Друштвото за производство, услуги и трговија „ХОРИЗОНТ“ Томислав ДООЕЛ Битола. Од доставениот извод 12 за промени на состојбата на средствата на сметката на „АПЕКС МК“ ДОО Скопје на ден 19.06.2008 година издаден од НЛБ Тутунска банка АД Скопје се утврди дека паричниот влог во износ од 6.140.000,00 денари е од уплата на основачки влог од страна на Друштвото за производство, услуги и трговија „ХОРИЗОНТ“ Томислав ДООЕЛ Битола. Од доставениот извод 13 за промени на состојбата на средствата на сметката на „АПЕКС МК“ ДОО Скопје на ден 25.06.2008 година издаден од НЛБ Тутунска банка АД Скопје се утврди дека паричниот влог во износ од 6.140.000,00 денари е од уплата на основачки влог од страна на Друштвото за производство, трговија и услуги „ХОРИЗОНТ“ Томислав ДООЕЛ Битола. Од доставениот извод 54 за промени на состојбата на средствата на сметката на „АПЕКС МК“ ДОО Скопје на ден 08.10.2008 година издаден од НЛБ Тутунска банка АД Скопје се утврди дека паричниот влог во износ од 4.000.000,00 денари е од уплата на основачки влог од страна на Друштвото за производство, услуги и трговија „ХОРИЗОНТ“ Томислав ДООЕЛ Битола. Од доставениот извод 70 за промени на состојбата на средствата на сметката на „АПЕКС МК“ ДОО Скопје на ден 25.11.2008 година издаден од НЛБ Тутунска банка АД Скопје се утврди дека паричниот влог во износ од 1.000.000,00 денари е од уплата на основачки влог од страна на Друштвото за производство, услуги и трговија ХОРИЗОНТ Томислав ДООЕЛ Битола. Од доставениот извод 71 за промени на состојбата на средствата на сметката „АПЕКС МК“ ДОО Скопје на ден 28.11.2008 година издаден од НЛБ Тутунска банка АД Скопје се утврди дека паричниот влог во износ од 1.180.000,00 денари е од уплата на основачки влог од страна на Друштвото за производство, услуги и трговија ХОРИЗОНТ Томислав ДООЕЛ Битола.

Од договорот за основање на ДОО (пречистен текст) од 1.8.2016 година склучен помеѓу ИНТГХ Бетеилигунгс-унд Консултинг ГмбХ, АПЕКС ХОЛДИНГ ГмбХ, Унио Бетеилигунгс ГмбХ Австрија и Друштвото за трговија и услуги КАЛЛ МАКС ДОО Скопје се утврди дека основната главнина на друштвото изнесува 2.500.000,00 евра, и тоа 1.875.000,00 евра паричен влог и 625.000,00 евра непаричен влог. Од извештајот за проценка на вредноста на информатичката опрема-софтвер во Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје од февруари 2019 година издадена од Друштвото за производство, инженеринг, трговија и услуги „ПУМ МИГ“ Здравко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје се утврди дека непаричниот влог во износ од 625.000,00 евра се состои од нематеријално вложување-право внесено од СОТЕК ДОО. Од договорот за пренос на удел склучен помеѓу Друштвото за производство, услуги и трговија ХОРИЗОНТ Томислав ДООЕЛ Битола, Јоханнес ИНГ ВЕИССЕНГРУБЕР, СОТЕК ДОО И СОСТИМ ДОО од 03.11.2009 година се утврди дека Друштвото за производство,

услуги и трговија Хоризонт Томислав ДООЕЛ Битола продава 3% од паричниот удел (75.000 евра) на Јоханнес ИНГ ВЕИССЕНГРУБЕР, 3% од паричниот удел (75.000 евра) на СОТЕК ДОО и 2% од паричниот удел (50.000 евра) на СОСТИМ ДОО. Од договорот за пренос на удел склучен на 23.5.2011 година помеѓу Друштвото за производство, услуги и трговија „Хоризонт“ Томислав ДООЕЛ Битола, Јоханнес ИНГ. ВЕИССЕНГРУБЕР и АПЕКС ХОЛДИНГ ГмбХ ДОО се утврди дека АПЕКС ХОЛДИНГ ГмбХ ДОО купува 4% од паричниот удел (100.000 евра) на Друштвото за производство, услуги и трговија ХОРИЗОНТ Томислав ДООЕЛ Битола и целосниот паричен удел од 28% (700.000 евра) на Јоханнес ИНГ.ВЕИССЕНГРУБЕР или вкупно 800.000 евра. Од договорот за пренос на удел склучен на 23.5.2011 година помеѓу Друштвото за производство, услуги и трговија Хоризонт Томислав ДООЕЛ Битола, СОСТИМ ДОО и УНИО БЕТЕИЛИГУНГС ГмбХ ДОО се утврди дека содружникот УНИО БЕТЕИЛИГУНГС ГмбХ ДОО купува 5% од паричниот удел (125.000 евра) на Друштвото за производство, услуги и трговија „Хоризонт“ Томислав ДООЕЛ Битола и целосниот паричен удел од 27% (675.000 евра) на СОСТИМ ДОО или вкупно 800.000 евра. Од договорот за пренос на удел склучен на 23.5.2011 година помеѓу Друштвото за производство, услуги и трговија ХОРИЗОНТ Томислав ДООЕЛ Битола и СОТЕК ДОО се утврди дека СОТЕК ДОО купува 4 % од непаричниот удел на Друштвото за производство, услуги и трговија ХОРИЗОНТ Томислав ДООЕЛ Битола односно во износ од 100.000 евра. Од Договорот за пренос на удел склучен на 23.5.2011 година помеѓу Друштвото за производство, услуги и трговија Хоризонт Томислав ДООЕЛ Битола и Друштвото за трговија и услуги КАЛЛ МАКСС ДОО Скопје се утврди дека Друштвото за трговија и услуги КАЛЛ МАКСС ДОО Скопје купува 4% од паричниот удел на Друштвото за производство, услуги и трговија Хоризонт Томислав ДООЕЛ Битола односно во износ 100.000 евра. Од договорот за пренос на удел склучен на 17.11.2011 година помеѓу Сотек ДОО и ИНТГХ Бетеилигунгс-унд Консултинг ГмбХ се утврди дека ИНТГХ Бетеилигунгс-унд Консултинг ГмбХ го купува целосниот удел од 32% од Сотек ДОО кој се состои од паричен влог во износ од 75.000 евра и непаричен влог од 725.000 евра.

Од одлуката за замена на непаричен основачки влог со паричен од 24.8.2012 година донесена од содружниците ИНТГХ Бетеилигунгс-унд Консултинг ГмбХ, АПЕКС ХОЛДИНГ ГмбХ, Јоханнес ИНГ. ВЕИССЕНГРУБЕР, Унио Бетеилигунгс ГмбХ Австрија и Друштвото за трговија и услуги КАЛЛ МАКСС ДОО Скопје и извештајот за наплата од странство-образец 743 од 31.8.2012 година издаден од Универзална Инвестициона банка АД Скопје се утврди дека содружникот ИНТГХ Бетеилигунгс-унд Консултинг ГмбХ непаричниот основачки влог од 100.000 евра го заменува со паричен влог во износ од 100.000,00 евра и истиот го уплаќа како основачки влог во Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје. Од одлуката за замена на непаричен основачки влог со паричен од 24.8.2012 година донесена од содружниците ИНТГХ Бетеилигунгс-унд Консултинг ГмбХ, АПЕКС ХОЛДИНГ ГмбХ, Јоханнес ИНГ. ВЕИССЕНГРУБЕР, Унио Бетеилигунгс ГмбХ Австрија и Друштвото за трговија и услуги КАЛЛ МАКСС ДОО Скопје и извештајот за наплата од странство-образец 743 од 30.8.2012 година издаден од Универзална Инвестициона банка АД Скопје се утврди дека содружникот Унио Бетеилигунгс ГмбХ Австрија непаричниот основачки влог од 125.000,00 евра го заменува со паричен влог во износ од

125.000,00 евра и истиот го уплаќа како основачки влог во Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје.

Доставеното барање се однесува на приредување на игри на среќа во автомат клуб, што произлегува од Правилата за игри на среќа на автомати бр.1-0101-2 од 11.3.2019 година и бр.1-0101-3 од 11.3.2019 година доставени од страна на Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје, кои се во согласност со член 92 став (1) и (2) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/1, 23/16 и 178/16).

Од доставените 48 уверенија издадени од Друштвото за услуги, техничко испитување и анализа на автомати и маси за игри на среќа „НАЦИОНАЛ-трејд“ ДООЕЛ Скопје се утврди дека поставените автомати во автомат клубот се технички исправни за употреба.

Согласно член 89 од Законот, барателот за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб мора да има обезбедено надзорен информациски систем преку кој се поврзани сите автомати, без оглед на тоа дали тие се сместени во една или повеќе деловни простории на приредувачот на игри на среќа во автомат клуб, така што системот обезбедува точни податоци за уплатата и исплатата на секој од автоматите кои може да се прикажуваат во секое време и таквиот систем мора да овозможува негово поврзување со информацискиот систем на Управата за јавни приходи.

Од доставеното мислење бр.21-33/6 од 5.5.2014 година од Управата за јавни приходи, Генерална дирекција Скопје се утврди дека системот на Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје е поврзан со информацискиот систем на Управата за јавни приходи.

Врз основа на доставените докази и утврдената фактичка состојба, се оцени дека се исполнети условите за издавање на лиценца за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје.

Според член 2 точка 23) од Законот, игри на среќа во автомат клуб се игри кои се приредуваат на автомати, електронски рулети и други апарати со повеќенаменска улога и добивка („мултиплеер“) и на системот на автоматите кој подразбира поврзување на поголем број автомати поради формирање на единствен цек пот со исти и истовремени можности на сите учесници во играта. Според точка 24) од истиот член, автомати за игри на среќа со повеќенаменска улога и добивка („мултиплеер“) се механички, електронски или слични уреди на кои учесниците во игрите на среќа со уплата на одреден износ (жетон, метални пари или непосредна уплата на благајна, односно на автоматот) имаат можност за добивка.

Согласно член 25 став (1) точка 1) од Законот, Министерството за финансии постапува по поднесени барања за издавање на лиценци и дозволи за приредување на игри на среќа и за забавни игри.

Во согласност со член 87 став (1) од Законот, лиценцата за приредување на игри на среќа во автомат клуб се издава за период од шест години, поради што се одлучи како во точката 1 од диспозитивот на оваа лиценца.

Според член 10 став (1) од Законот, трговското друштво на кое му е издадена лиценца во согласност со овој закон е должно да започне со приредување на

играта на среќа во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата, во спротивно, Владата на Република Северна Македонија ќе му ја одземе лиценцата, поради што се одлучи како во точките 3 и 4 од диспозитивот на оваа лиценца.

Врз основа на член 87 став (2) од Законот, за добивање на лиценца се плаќа надоместок во износ од 78.750 евра во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата. Надоместокот за лиценцата се плаќа така што 50% од надоместокот се уплаќа при издавање на лиценцата, а остатокот од 50% на еднакви годишни рати додека трае лиценцата. Надоместокот од 50% кој се плаќа при издавање на лиценцата, приредувачот на игрите на среќа е должен да го плати во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата, во спротивно ќе се смета дека лиценцата не била воопшто издадена. Роковите на достасаност на годишните рати за надоместокот во износ од 50% се утврдуваат во лиценцата. Доколку приредувачот на игрите на среќа не го плати износот на годишната рата до утврдениот датум согласно со лиценцата, Владата на Република Северна Македонија ќе ја одземе лиценцата. Со оглед на наведените законски одредби се одлучи како во точките 5, 6 и 7 од диспозитивот на оваа лиценца.

Приредувачот на игри на среќа, согласно член 18 став (1) од Законот, за обезбедување на исплатата на добивките на учесниците во игрите на среќа, за плаќање на јавните давачки утврдени со закон како и за надоместоците и посебните давачки утврдени со овој закон е должен да депонира депозит или да обезбеди банкарска гаранција, во банка со седиште во Република Македонија, во износ кој за соодветната игра на среќа е утврден со овој закон, во рок од 15 дена од денот на приемот на лиценцата и во истиот рок доказот за депонираниот депозит или банкарската гаранција да ги достави до Министерството за финансии.

Согласно член 13 став (1) точка 9) од Законот, доколку приредувачот на игрите на среќа не депонира депозит или не обезбеди банкарска гаранција во рок од 15 дена од приемот на лиценцата, Владата на Република Северна Македонија ја одзема лиценцата. Со оглед на наведените законски одредби се одлучи како во точките 8 и 9 од диспозитивот на оваа лиценца.

Согласно член 94 став 1 и 2 од Законот, за приредување на игрите на среќа во автомат клуб приредувачот на игри на среќа, на месечна основа, плаќа посебна давачка во висина од 20% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ во сите автомати на тој приредувач и исплатениот износ од сите автомати, во сите деловни простории на приредувачот, поради што се одлучи како во точката 10 од диспозитивот на оваа лиценца. Приредувачот на игри на среќа во автомат клуб, на месечна основа, за финансирање на спортот плаќа посебна давачка во висина од 1,5% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ во сите автомати на тој приредувач и исплатениот износ од сите автомати, во сите деловни простории на приредувачот на сметка на Агенцијата за млади и спорт и за финансирање на здравствената заштита плаќа посебна давачка во висина од 1,5% која се пресметува на разликата меѓу уплатениот износ во сите автомати на тој приредувач и исплатениот износ од сите автомати, во сите деловни простории на приредувачот на сметка на Министерството за здравство, поради што се одлучи како во точката 11 од диспозитивот на оваа лиценца.

Според член 12 од Законот, издадените лиценци за приредување на игри на среќа се објавуваат на интернет страницата на Министерството за финансии, поради што се одлучи како во точката 12 од диспозитивот на оваа лиценца.

Согласно член 8-а став (1) од Законот, приредувачот на игри на среќа на кој му е издадена лиценца за приредување на игри на среќа од страна на Владата на Република Северна Македонија, може да поднесе барање за добивање на нова лиценца пред истекот на рокот на важноста на постојната лиценца. Со издавањето на новата лиценца, престанува да важи постојната лиценца на приредувачот, поради што се одлучи како во точката 13 од диспозитивот на оваа лиценца.

Со оглед на тоа што Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје достави комплетна документација, Министерството за финансии предлага Владата на Република Северна Македонија да ја издаде лиценцата за приредување на игри на среќа во автомат клуб на Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против овој управен акт може да се поднесе тужба за поведување на управен спор до Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на доставувањето на управниот акт до странката.

Бр. 44-7019/1
14 септември 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Зоран Заев

